

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 252

21 октомври 2020, среда

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.
3256. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Организацијата на Обединетите нации „УНИФИЛ“ во Република Либан.....	2
3257. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Европската Унија „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина.....	2
3258. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19.....	3
Огласен дел	1-108

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3256.

Врз основа на членот 41-а став 1 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/20), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ „УНИФИЛ“ ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН

1. За учество во меѓународната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Командата на здружени наменски сили на Армијата на Република Италија - Сектор „ЗАПАД“ во Република Либан, се испраќаат 2 (два) штабни офицери на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата), сметано од јануари 2021 година до јули 2021 година.

2. Финансиските трошоци за плати и надоместоци на плати на припадниците на Армијата за време на извршувањето на меѓународната операција, ги обезбедува Министерството за одбрана, а трошоците за стратешки транспорт, сместување, исхрана и примарна медицинска заштита ги обезбедува Република Италија.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата за учество во меѓународната операција ги врши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 – 3656/1
20 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

Нë базë тë nenit 41-а параграфи 1 тë Лигит тë Мбројтјес ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11, 215/15 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 42/20), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e mbajtur më 20 tetor 2020, mori

V E N D I M

PËR DËRGIMIN E PJESËTARËVE TË ARMATËS SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT QË TË MARRIN PJESË NË OPERACIONIN NDËRKOMBËTAR TË ORGANIZATËS SË KOMBEVE TË BASHKUARA "UNIFIL" NË REPUBLIKËN E LIBANIT

1. Dy oficerë тë shtabit тë Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut (нë текстин е мëтејшëm: Armata) дëргohen қë тë marrin pjesë нë operacionin ндëркombëтар тë Organizatës së Kombeve тë Bashkuara "UNIFIL" нë Komandën е forcave тë posaçme тë bashkuara тë Armatës së Republikës së Italisë – Sektori "PERËNDIM", нë Republikën е Libanit, nga janari 2021 deri нë korrik 2021.

2. Shpenzimet пëр rroga dhe kompensime тë rrogave тë pjesëtarëve тë Armatës гјатë kryerjes së operacionit ндëркombëтар, i siguron Ministria е Mbrojtjes, ндëркаq shpenzimet пëр transportin strategjik, vendosjen, ushqimin dhe mbrojtjen primare mjekësore, i siguron Republika е Italisë.

3. Përgatitjet dhe organizimin е pjesëtarëve тë Armatës, пëр нë operacionin ндëркombëтар, i kryen Ministria е Mbrojtjes.

4. Ky vendim hyn нë fuqi ditën е nesërme pas botimit нë "Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë së Veriut".

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Numër 08 – 3656/1
20 tetor 2020
Shkup

Kryetari i Kuvendit
тë Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Mr. **Talat Xhaferi**, d.v.

3257.

Врз основа на членот 41-а став 1 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/20), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА „АЛТЕА“, ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1. За учество во меѓународната операција на Европската Унија „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина, се испраќа 1 (еден) припадник на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата), на позиција на штабен офицер во Командата на ЕУФОР „АЛТЕА“, за период од 6 (шест) месеци, сметано од декември 2020 година до јуни 2021 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт, плати и надоместоци на плати и логистичките трошоци на припадникот на Армијата за учество во меѓународната операција, ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадникот на Армијата за учество во меѓународната операција, ги врши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 – 3658/1
20 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

Нë базë тë nenit 41-а параграфи 1 тë Лигит тë Мбројтјес ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 42/20), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e mbajtur më 20 tetor 2020, mori

V E N D I M

PËR DËRGIMIN E PJESËTARIT TË ARMATËS SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË QË TË MARRË PJESË NË OPERACIONIN NDËRKOMBËTAR TË BASHKIMIT EUROPIAN "ALTEA" NË BOSNJË DHE HERCEGOVINË

1. Një pjesëtar i Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut (нë текстин е мëтејшëm: Armata) дëргohet қë тë marrë pjesë нë operacionin ндëркombëтар тë Bashkimit

European "ALTEA" në Bosnjë dhe Hercegovinë në pozitën e oficerit të shtabit në Komandën e EUFOR-it "ALTEA", për një periudhë prej gjashtë muajsh, nga dhjetori 2020 deri në qershor 2021.

2. Shpenzimet e transportit, të rrogës dhe të kompensimeve të rrogave dhe shpenzimet logjistike të pjesëtarit të Armatës për pjesëmarrje në operacionin ndërkombëtar, i siguron Ministria e Mbrojtjes.

3. Përgatitjet dhe organizimin e pjesëtarit të Armatës për pjesëmarrje në operacionin ndërkombëtar, i kryen Ministria e Mbrojtjes.

4. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nesërme pas botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Numër 08 – 3658/1
20 tetor 2020
Shkup

Kryetari i Kuvendit
të Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Mr. **Talat Xhaferi**, d.v.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3258.

Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 20 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19

Член 1

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20, 166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20, 190/20, 195/20, 201/20, 204/20, 208/20, 212/20, 215/20, 217/20, 226/20, 229/20, 235/20, 236/20, 240/20, 242/20 и 247/20), во член 1, став 1, во точката 1, по ставот 30, се додава нов став 31 кој гласи:

„Активностите, начинот на работа и условите поврзани со полагање на стручен испит за наставници и стручни соработници, се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за постапување при полагање на стручен испит за наставници и стручни соработници од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Државниот испитен центар, кој е даден во Прилог број 75 и е составен дел на оваа одлука.“

Во точката 14 став 3, Прилогот број 37 - Протокол за вршење на меѓуградски превоз од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, се менува со нов Прилог број 37 - Протокол за вршење на превоз на патници од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Точката 20. се менува и гласи:

„20. Се забранува собирање во групи (групирање) на повеќе од четири лица на јавен простор по 22 часот, односно во паркови, јавни површини или било каде на отворен простор.“

По точката 26. се додава нова точка 27. која гласи:

„27. Се ограничува работното време до 23 часот на угостителските објекти наведени во член 1, точка 9, став 3, точка 16, став 2 и точка 17 ставови 1 и 2 од оваа одлука, а угостителските објекти кои вршат подготовка и продажба на храна можат да работат без посета на посетители - гости во објектите и да остваруваат продажба на алтернативен начин (онлајн нарачки, телефонски нарачки и слично) и да вршат достава или да овозможат самостојно подигнување на нарачката надвор од угостителскиот објект (преку штанд/ пулт).“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2147/46
20 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Прилог број 37

ПРОТОКОЛ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

Овој Протокол се однесува на меѓуградски, градски и општински превоз на патници

1. Задолжително носење на заштитни маски на патниците и возачот.
2. На автобуските станици да се означат/обележат точки за патниците со цел воспоставување на ред за чекање со одржување на физичко растојание од 1.5 до 2 метри и одржување на редот од страна на одговорни лица на станицата.
3. Возачот е одделен од делот за патници со физичка преграда (врата или преграда од плексиглас во висина над главата).
4. Исполнетост на возилото со патници до максимум 50% од вкупниот капацитет.
5. Регулirано движење на патниците (влез-излез на посебна врата).
6. Означување на правецот на движење на патници во автобусот.
7. Обезбедување на редовна контрола за почитување на овие мерки.
8. Постамено средство за дезинфекција на раце на влезните врати.
9. Постамен на јасно видливи места, едукативно-информативни материјали за почитување на заштитните превентивни мерки: носење маски, одржување на физичко растојание, редовно дезинфицирање на рацете, правилна респираторна хигиена.
10. Се забранува консумација на секаков вид храна и пијалоци во возилата.
11. Обезбедување на корпа за отпадоци со пластична кеса и капак која ќе се празни после секоја тура.
12. По завршување на турата задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини. За извршената дезинфекција да се води редовна дневна евиденција.

Прилог број 75

**ПРОТОКОЛ
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН
ИСПИТ ЗА НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ
СОРАБОТНИЦИ**

1. По објавување на Известување за стручен испит за одредена испитна сесија кандидатите за стручен испит се пријавуваат со поднесување на соодветна документација, исклучиво по пошта.

2. Документите од кандидатите се разгледуваат во просториите на Државен испитен центар, од страна на соодветни комисији за спроведување на стручниот испит, почитувајќи ги мерките за заштита (носење на заштитна маска/ марама/покривка на лицето, држење на дистанца од 1,5 метар и обезбедување на сите санитарно хигиенски услови).

3. Стручниот испит се реализира во училиште каде што треба да се обезбедат сите санитарно-хигиенски услови.

4. Испитот се реализира во училиница, со физичко присуство на кандидатот и испитната комисија и пред учениците.

5. Во училиницата физички е присутен и предметниот наставник на одделението од училиштето каде се одржува испитот. Предметниот наставник пред започнување на испитот ги логира учениците кои on-line ја следат наставата, а во тек на часот по потреба при технички проблеми дава поддршка за надминување на истите.

6. Членовите на комисијата се сместени во училиница, почитувајќи ги мерките за заштита (носење на заштитна маска/марама/покривка на лицето, држење на дистанца од 1,5 метар).

7. Секој кандидат за стручен испит влегува еден по еден во училиница по точно утврден распоред за полагање.

8. Кандидатот што полага стручен испит пред влегување во училиница задолжително се дезинфицира со средство за дезинфекција и носи заштитна маска/марама/покривка на лицето.

9. Работното место на кандидатот за стручен испит е одалечено најмалку 1,5 метар од членовите на Комисијата.

10. По завршување на часот за наставниците, односно презентацијата за стручните соработници, Комисијата продолжува со останатите два дела од испитот и на кандидатот му го соопшува резултатот од испитот.

11. Просторите за испит задолжително се проветруваат после секој кандидат, а доколку дозволуваат временските услови прозорците од просторијата се држат отворени.

***Предизвици:**

- Дозвола за влез во средните и основните училишта: на кандидатот за полагање на стручен испит и членовите на комисиите за полагање на стручен испит;

- Кандидати што предаваат практична работа во средните стручни училишта треба да полагаат со физичко присуство на учениците;

- Кандидати што предаваат на деца со посебни потреби во посебни училишта треба да полагаат со физичко присуство на учениците.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.



2020252